

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

# Македонски перспективи: Како до Европа?

28/6/2018

ЦИВИЛ – Центар за слобода и Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) ја организираат конференцијата „Македонски перспективи: Како до Европа?“ на 4 јули 2018 во хотел Континентал, со почеток во 11 часот.

Премиерот Зоран Заев, повеќе амбасадори на земји членки на ЕУ, партиски лидери, експерти и претставници на граѓанското општество ќе говорат за важни аспекти на македонските перспективи, искуствата, задачите, предизвиците и придобивките од интеграциите во ЕУ и НАТО, за спогодбата со Грција и потребата од градење добрососедство.

Оваа конференција ќе биде одлична можност, пред очите на јавноста, да се разменат мислењата и ставовите во една аргументирана дискусија, со вклучување на повеќе засегнати страни и носители на одлуки. Ова е придонес на ЦИВИЛ и МЦМС кон јакнење на јавната свест за најактуелните теми во општеството, во пресрет на важните одлуки кои треба да се донесат на државно ниво, но во кои граѓаните и граѓаните ќе бидат дел од процесот на носењето на тие одлуки. Со оваа конференција им се дава предност на политичкиот дијалог и на дискусијата заснована на факти, наспроти насилството, говорот на омразата и лажните вести.

Конференцијата е дел од проектот „Слободни медиуми за слободно општество“ што ЦИВИЛ го спроведува со поддршка на Федералното министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија.

Организаторите ќе обезбедат симултан превод на македонски, албански и англиски јазик. Организаторите ги молат заинтересираните своето присуство да го најават на [civil@civil.org.mk](mailto:civil@civil.org.mk) или на тел. 02/520 91 76, најдоцна до понеделник, 2 јули, 16 часот. Во најавата е потребно да се наведе име и презиме, институција, позиција и контакт телефон.

Најавено присуство до 27 јуни: 9 политички партии, 7 амбасади, 11 НВО.

# АГЕНДА

## 10:30 Регистрација

### Македонски перспективи: Како до Европа?

- 11:00
- Воведни излагања:  
Претседател на Владата, Зоран Заев  
Н.Е. Томас Герберих, Амбасадор на Сојузна Република Германија  
Џабир Дерала, ЦИВИЛ  
Александар Кржаловски, МЦМС

### Прва сесија: Задачи, предизвици и придобивки од интеграциите во ЕУ и НАТО

- 11:45
- Претставници на Владата:  
Бојан Маричиќ  
Дане Талески
  - Претставници на меѓународната заедница:  
Н.Е. Данијела Баришиќ, Амбасадорка на Република Хрватска  
Н.Е. Милан Јазбек, Амбасадор на Република Словенија  
Н.Е. Ласло Дукс, Амбасадор на Унгарија  
Станимир Гиздев, Амбасада на Република Бугарија

### Втора Сесија: Како до македонската иднина?

- 12:30
- Политички партии (поканети лидерите или нивни заменици):  
Христијан Мицкоски, ВМРО-ДПМНЕ (одбива учество поради презафатеност)  
Али Ахмети, ДУИ (нема одговор)  
Арбен Таравари, Алијанса за Албанците (учеството е потврдено)  
Скендер Реџеџи, Беса (учеството е потврдено)  
Горан Мисовски, НСДП (учеството е потврдено)  
Бардиљ Даути, ДПА (учеството е потврдено)
  - Граѓанско општество и експертска заедница:  
Марија Ристеска, ЦРПМ  
Дона Костуранова, МОФ  
Катерина Колозова, ИССХС  
Петруш Тоинес, НИРАС (Данска)  
Алберт Муслиу, АДИ  
Сашо Орданоски, Експертски борд на ЦИВИЛ

### Дискусија (пријавена дискусија трае макс. 2 мин.)

- 14:00 Дружење